

Извештај за едукација во болница

Şafak - Истамбул – Турција

24.05.2015 – 14.06.2015



ŞAFAK HASTANESİ

Др. Соколова Роза

Универзитетска клиника за Детска Хирургија –
Скопје, Р.Македонија

Safak Hospitals Group

- Формирана 1998 год и брои околу 5000 вработени
- Се состои од **4 болници** –
 - **Avrupa Safak** – специјализирана за кардиологија, кардиохирургија и неурохирургија
 - **Goztepe Safak** – кардиоваскуларна хирургија, торакална хирургија, неврохирургија, гинекологија и ин витро фертилизација, дерматологија, пластична и реконструктивна хирургија
 - **İstanbul Safak** – микрохирургија, хирургија на рака и неурохирургија
 - **JFK Safak** - кардиологија, кардиоваскуларна хирургија, неурохирургија, трансплантациона хирургија, ортопедија и пластична хирургија





Болницата брои околу 50 кревети
и 25 дијализни апарати



Едукација

- Во текот на мојата едукација имав можност активно да бидам вклучена во повеќе различни интервенции на деца од различни возрастни групи од различни оддели на Болницата " Şafak " , и тоа од одделот за абдоминална и ендоскопска хирургија, неонатологија, општа хирургија, гинекологија и акушерство, пластична хирургија, траума и ортопедска хирургија и др.

Работев со одлични хирурзи, големи учители, како и големи ментори.

Научив како се менаџира различна патологија во детската хирургија, што значи совршеност во грижата за пациентот и клиничката обука.

Заклучоци

Под менторство на Prof.D-r.Mehmed, детски хирург, активно бев вклучена во дел од интервенциите кои што се правеа во болницата

Оддел за детска хирургија: операции на езофагеални атрезии, дуоденални атрезии, Морбус Хиршпрунг (Duhamel процедура), дијафрагмална хернија, ингвинални хернии, лапороскопски холецистектомии



Заклучоци

- Исто така имав престој во интензивната нега на неонатологија, како и специјалистичко – консултативна амбулантна дејност низ повеќе болници
- Активно учество на интервенции од одделот на општа хирургија и гинекологија и акушерство како: секцио цезареа, блефаропластики, хемороидектомии, лапароскопски холецистектомии...

БЛАГОДАРНОСТ!

- Изразувам посебна Благодарност до **Министерството за Здравство на Р.Македонија** што ми ја даде можноста да бидем дел од овој едукативен процес за да се стекнам со нови вештини и техники, и секако Благодарност до **Istanbul Safak Hastanesi** што ми овозможија пријатен и успешен престој во болницата.
- Се надевам дека соработката меѓу Istanbul Safak Hastanesi и Министерството за Здравство на Р.Македонија ќе продолжи и понатаму, бидејќи на тој начин сето она што е научено ќе биде имплементирано, сите вештини и техники ќе бидат соодветно и несебично пренесени на моите колеги и соработници.